


 **FABER**



## **STILO DX-SX/SP**

**SKOLEKS**

**MK**

Скопје: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,  
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б

**MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА**

## ПОЧИТУВАНИ КОРИСНИЦИ

Ви благодариме што имавте доверба во нас и го избраате нашиот производ, синоним на квалитет и сигурност. Се надеваме дека тој ќе одговара на вашите потреби и барања. Секогашкога имате потреба од нас, не двоумите се, побарајте не. Ние секогашќе бидеме до Вас кога за тоа има потреба за соработка и за понуда на секаков вид на корисни информации од производи на FABER.




Симболот обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина.

## ОДРЖУВАЊЕ


### Филтер за маснотии

- чистење на само – потпорните метали филтри за маснотии
- Филтрите мора да се чистат на секои два месеца или почесто ако често се употребуваат и можат да се мијат во машина за садови. Отстранете ги филтрите еден по еден со туркање кон задната страна на аспираторот и повлекување во исто време надолу.
- Внимавајте да не се искриват кога ги миете. Нека се исушат целосно пред да ги ставите повторно. (бојата на површината на филтерот може да се промени со текот на времето но ова нема влијание на ефикасноста на филтрите).
- Кога ќе ги поставувате филтрите внимавајте тие да бидат во точна позиција со раката да е видлива од надвор.
- Филтер со активиран јаглен (верзија со кружење)




### ПРОМЕНА НА ФИЛТЕР СО АКТИВИРАН ЈАГЛЕН

- Филтерот не се мие и не може да се обнови, и мора да се смени отприлика на секои 4 месеци или почесто ако се користи аспираторот интензивно.
- Извадете ги металните филтри за маснотии.
- Извадете го филтерот со активен јаглен така што ќе ги извадите кукачките кои го прицврстуваат.
- Ставете нов филтер на местото и прицврстете го.
- Извадете ги металните филтри за маснотии.



### Lighting

- **LIGHT REPLACEMENT 40 W** халогено светло
- Извадете ги шрафовите кои го фиксираат капакот на светлото и повлечете го од аспираторот
- Извадете ја светилката од држачот.
- Заменете ја светилката со нова од ист вид.
- Вратете го назад стакленот капак или метална плоча во обратен редослед.




## ПРЕПОРАКИ И ПРЕДЛОЗИ

⚠ Упатствата за употреба се однесуваат на неколку верзии на овој апарат. Сепак може да најдете описи на посебни карактеристики кои не се однесуваат на овој апарат.  
**Монтирање**

### МОНТИРАЊЕ

- Произведувачот не носи одговорност за штета направена од неправилно и несоодветно монтирање.
- Минималното безбедно растојание меѓу горната површина на шпоретот и аспираторот е 650 mm ( некои модели може да се наместат на пониска висина, погледнете во параграфите за димензии и монтирање)
- Проверете дали напонот на струјата одговара на оној кој е назначен на плочата која е фиксирана на внатрешната страна на аспираторот
- За уредите од Класа I, проверете дали електричното снабдување гарантира соодветно заземјување.
- Поврзете го аспираторот со одводот преку цевка со минимум дијаметар од 120 mm. Патот на одводот мора да биде најкраток колку што е можно
- Не поврзувајте го аспираторот со одводни цевки кои носат гасови на согорување (бојлери, камини итн.) Ако аспираторот се користи со не-електрични апарати (пр. Апарати на гас), мора да се обезбеди доволно проветрување во просторијата за да се спречи враќање на издувниот гас. Во кујната мора да има прозорец преку кој постојано ќе се врши проветрување.



### УПОТРЕБА

- Аспираторот е дизајниран исклучиво за домашна употреба за да се отстранат кујнските мириси.
- Никогаш не употребувајте го за други цели освен за оние за кои е назначен.
- Никогаш не оставајте голем отворен пламен кога аспираторот работи.
- Прилагодете го интензитетот на пламенот да биде само на дното на тавата и внимавајте да не се движки по страните.
- Тавите со масло мора постојано да ги набљудувате додека ги користите: загреаното масло може лесно да избувне во пламен.
- Не фламбирајте под аспираторот; опасност од пожар.
- Аспираторот не треба да го користат деца или луѓе кои не знаат правилно да го користат.



## ОДРЖУВАЊЕ

- Исклучете го уредот од струја кога ќе вршите било какво одржување.
- Исчистете и/или заменете ги филтрите по одреден период.
- Исчистете го аспираторот со влажна крпа и неутрален течен дeterгент.

## Карактеристики Компоненти

### реф. Квн. Компоненти на производот


1	1	Тело на аспираторот со: Контролни копчиња, Светло, Вентилатор,Филтри
2	1	Телескопски оцак кој се состои:
2.1	1	Горен оцак
2.2	1	Долен оцак
8	1	Решетка за одвод на воздухот Ø125 mm
9	1	Редукциона фланша Ø150 – 120 mm
15	1	Поврзување за одвод на воздухот

### Реф. Квт Компоненти за монтирање


7.2.1	2	Држачи за фиксирање на горниот дел од оцак
11	7	Сидни навртувачи
12a	7	Шрафови 4,2 x 44,4
12c	6	Шрафови 2,9 x 6,5
12e	2	Шрафови 2,9 x 9,5
13	1	миналник

### Квт Документација

- 1 Прирачник за упатство



## Контролна плоча




### КОПЧЕ LED СВЕТЛО ФУНКЦИЈА

T1	Брзина	Вклучено	Го вклучува моторот на Брзина 1.
			Го исклучува моторот.
T2	Брзина	Вклучено	Го вклучува моторот на Брзина 2.
T3	Брзина	Фиксно	Ако се притисне кратко, го вклучува моторот на Брзина 3
		Трепка	Ако се притисне 2 секунди.
			Ја активира Брзина 4 со одбројувач прилагоден на 10 минути, по што аспираторот се враќа на претходно прилагодената брзина.
			Соодветна за готвење со голема миризба.
L	Светло		Го вклучува и исклучува светлото.

## ЕЛЕКТРИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ


- Поврзете го аспираторот со струја преку приклучок со два пола и да има контактен простор од 3 mm.
- Отстранете ги филтрите за маснотии (видете во делот Одржување) и не заборавајте конекторот од напојниот кабел да биде правилно поставен во приклучокот кој се наоѓа на страната на вентилаторот



## Местење на оцакот

### Горен дел од оцакот

- Малку проширете ги страните на горниот оцак и закачете ги на држачите **7.2.1**, и проверете дали се наместени добро.
- Прицврстете ги страните на држачите со 4 шрафа **12c** (2,9 x 9,5) кои се дадени.
- Не заборавајте одводот на продолжителните делови треба да биде израмнет со одводот на оцакот.




### Долен дел од оцакот


- Малку проширете ги страните на оцакот и закачете ги меѓу горниот оцак и сидот, и проверете дали се наместени добро
- Фиксирајте го долниот дел странично на куполата со 2 шрафа **12c** (2,9 x 9,5) кои се дадени.

## Монтирање

### Димензии



## Дупчење на таванот и фиксирање на држачите




Како прво, следете ги следните цртежи:

- Повлечете вертикална линија на сидот на десната или левата страна во зависност од моделот на аспираторот на 200 mm (90 см од аспираторот) или 350 mm (120 см од аспираторот) земајќи ја како референтна точка центарот на плотната. Почнете ја линијата од таванот или од друга горна граница и завршете ја на 650 mm растојание од плотната. Оваа линија е потребна при израмнување на држачите. Ставете го 7.2.1 држачот, како што е покажано, на 1-2 mm од таванот или друга горна граница израмнувајќи со централната точка на вертикалната референтна линија. Нацртајте ги централните точки на отворите на држачите.
- Ставете го 7.2.1 држачот, како што е покажано на X mm под првиот држач (X= висина на горниот оџак) израмнувајќи ја централната точка на вертикалната референтна линија. Нацртајте и централните точки на отворите на држачите.
- Нацртајте ја референтната точка, како што е покажано, на 116 mm од вертикалната референтна точка и 970mm над плотната.
- Повторете ја истата постапка од другата страна.
- Нацртајте ја референтната точка, како што е покажано на Z mm (Z= види ја табелата) од вертикалната референтна точка и на 690 mm над плотната. Издупчете ги со бургија Ø 8 mm обележаните точки. Ставете ги 11 приклучоците во отворите.
- Прицврстете ги држачите со **12a** навртки (4,2 x 44,4 ) кои се дадени со аспираторот. Навртете ги двете **12a** навртки (4,2 x 44,4) кои се дадени со аспираторот, во отворите за фиксирање на телото на аспираторот. Потребно е да се остави 5-6 mm простор меѓу сидот и главата на шрафот.


## Монтирање на телото на аспираторот

- Пред да го прикачете аспираторот, прицврстете ги двета шрафа **Vr** лоцирани на точките за монтирање на аспираторот.
- Закачете го аспираторот на навртките **12a**
- Целосно прицврстете ги навртките **12a**.
- Прилагодете ги шрафовите **Vr** да го нивелирате аспираторот
- Фиксирајте го аспираторот со затегање на навртките **12a** кои се дадени со аспираторот, заедно со миалникот во сигурносните дупки



## Поврзување

- Кога ќе ја инсталirate верзијата со цевки, поврзете го аспираторот со оџакот со помош на флексибилна или цврста цевка Ø 150 или 120 mm, избор кој се остава на инсталатерот
- За да го инсталате Ø 120 mm приклучокот за одвод на воздухот, ставете ја фланшата за редуцирање 9 на излозет на аспираторот.
- Фиксирајте ја цевката во позиција, со помош на спојките на цевките (не се дадени).
- Отстранете ги филтрите со активиран јаглен



## Одвод на воздухот со кружење

- Направете отвор Ø 125 mm на полицата која ќе биде над аспираторот.
- Ставете ја редукционата фланша 9 на одводот на телото на аспираторот поврзете ја фланшата на полицата над аспираторот со флексибилна или цврста цевка Ø120 mm.
- Фиксирајте ја во позиција со држачи за цевки ( не се дадени).
- Фиксирајте ја решетката 8 на одводот со 2 навртки **12e** (2,9 x 9,5) кои се дадени.
- Не заборавајте да ги ставите филтрите со активен јаглен

